

„Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија“  
(Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – Проектот е финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство

**Предмет: Повик за услуги – подготовка на видео бр. 0507-355/21**

Отворениот повик за **подготовка на видео** е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија“ (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС).

**Проектот**

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје им помага на општините во Северна Македонија во развојот на стратегии и планови за превенција и управување со кризи.

Проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија“ (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) подразбира анализа на правната и институционалната поставеност на системот за управување со кризи, како и улогата и поставеноста на општините во овој систем. Преку проектните активности се идентификуваат системските празнини и предизвици кои пандемијата на Ковид-19 ги изнесе на површината.

Целта на проектот е да се зајакне стратешкото управување со кризи во неколку избрани општини, и да се прикаже на процесот на развој на стратегии за подготвеност и управување со кризи на остатокот од општините во државата.

**Опис на работата**

Видеото кое треба да се изработи, е дел од кампања која ќе има цел да ги доближи резултатите од проектот до граѓаните и да придонесе кон подигање на свеста за значајноста на улогата на општините при справување со кризи. Избраниот понудувач ќе треба да изработи видео во должина од 180 до 210 секунди преку кое ќе се претстават наодите од спроведените анализи и собраните податоци во периодот на имплементација на проектните активности. Видеото треба да биде прилагодено за споделување на социјални медиуми и тв, и изработено во соодветни формати.

Ангажманот вклучува постојана комуникација со проектниот тим и комуникацискиот офицер на проектот, кој ќе ги селектира подготвените наоди, препораки и информации.

**1. Делокруг на работа**

- Подготовка (снимање, едитирање, аудио продукција) на видеото;
- Разработка на креативен и идеен концепт кој ќе ги претстави наодите и комуникациските пораки на достапен начин;
- Подготовка на титлови на албански јазик со превод доставен од ИДСЦС;
- Одржување на состаноци со проектниот тим и комуникацискиот офицер и вклучување на потенцијалните коментари;
- Спроведување на правилата за видливост на донаторот во соработка со проектниот тим;
- Креирање на disclaimer на крајот на видеото според инструкции на проектниот тим.

## **2. Испораки**

- 1 (едно) видео со нарација на македонски јазик (со вклучени титлови) во должина од 180 до 210 секунди во HD 1080p квалитет;
- 1 (едно) видео со титлови на албански јазик врз основа на видеото и нарацијата од претходната точка;
- 1 (една) кратка веризја во должина од 30 секунди од видеото на македонски јазик;
- 1 (една) кратка веризја во должина од 30 секунди од видеото на албански јазик.

Сите активности ќе бидат имплементирани во координација со проектниот тим на ИДСЦС. Работен јазик на овој ангажман е македонски.

## **3. Временска рамка**

- Координативни состаноци и почеток со работа на видеото од 18ти октомври 2021г;
- Достава на пред-финален продукт до 05 ноември 2021г;
- Достава на финален продукт со вклучени коментари до 12ти ноември 2021г.

## **4. Сопственост**

Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДСЦС. Понудувачот се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена согласност од ИДСЦС.

## **5. Надомест**

Вкупниот, **брuto**, надомест за извршените услуги не смее да ја надминува сумата од **136 000 (сто триесет и шест илјади) денари**. Проектот е ослободен од плаќање ДДВ (Потврда од Секретаријат за европски прашања бр. 07/12-20/5731; Решение за регистрација на даночен обврзник од УЈП бр. 27-78-784) со што понудувачот е должен да обезбеди понуда која не вклучува ДДВ.

Доколку се работи за понуда од физичко лице, во рамки на горенаведената сума потребно е да се пресмета и персоналниот данок.

## **6. Потребни документи:**

### **6.1 За правни лица :**

- Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија (**не постара од шест месеци од денот на аплицирање**);
- Професионално резиме на ангажираното лице/а;
- Портфолио со референтна листа на претходни слични ангажмани;
- Финансиски предлог – нето износ, без ДДВ.

### **6.2 За физички лица**

- Професионално резиме на ангажираното лице/а;
- Портфолио со референтна листа на претходни слични ангажмани;
- Финансиски предлог – брuto износ (износ со вклучен персонален данок).

**Забелешка: Доколку физичкото лице кое аплицира е ДДВ обврзник, ве молиме нагласете го тоа во финансискиот предлог.**

## **7. Процес на селекција и бодување**

Максималниот број поени кој еден апликант може да ги добие од евалуацијата е 30.

ИДСЦС ќе го избере извршителот на отворен повик преку процес на евалуација според следните критериуми:

1. **Технички критериум** – не се оценува, се евидентира со Да или Не, дали апликантот има доставено комплетна документација појаснета во точка 6 – Потребни документи. Апликациите кои се технички неисправни и евидентирани во евалуацијата со *Не* по овој критериум ќе бидат дисквалификувани, односно нема да бидат оценувани од комисијата за евалуација.
2. Професионално резиме на ангажираното лице/а – се оценува годините искуство на ангажираното лице/а во специфичната област со **максимум 10 поени**;
3. Портфолио со вклучена референтна листа на претходни слични ангажмани – се оценува бројот на проекти вклучени во портфолиото кои се од иста или слична област и тема како и продуктите кои треба да се промовираат со овој повик со **максимум 10 поени**;
4. Финансиски предлог - се оценува висината на вкупната сума на понудата и распределба на средства по продукти со **максимум 10 поени**.

**Избор на најдобрата понуда** – ќе биде избрана како најдобра понуда онаа која ќе биде оценета со најмногу поени од комисијата за евалуација.

## **8. Достава на апликација**

Апликацијата треба да биде испратена во електронска форма на [contact@idscs.org.mk](mailto:contact@idscs.org.mk), **не подоцна од 12ти октомври (вторник) (23:59ч.) 2021г** со назнака **Понуда за изработка на видео**. ИДСЦС ќе го извести избраниот кандидат не подоцна од 15ти октомври (петок) 2021г.

ИН  
Број 0507-355/21  
Скопје, 28.09.2021